

**Издавач**  
Универзитет „Св. Кирил и  
Методиј“ - Скопје



**Уредник**  
*на издавачката дејност на*  
**УКИМ**  
проф. д-р Никола Јанкуловски,  
ректор

**Уредник**  
*на Универзитетски гласник*  
м-р Марија Маневска,  
генерален секретар

**Лектор**  
Весна Илиевска Цветановска

**Техничко уредување**  
Зоран Кордоски  
м-р Елизабета Додевска

**ПРАВИЛНИК**

за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје (АНЕКС бр. 9)

Врз основа на член 110, став 1, точка 13 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 178/2021), Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје, на 40. седница одржана на 17.9.2021 година, го донесе следниов

**П Р А В И Л Н И К**  
**за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје (АНЕКС бр. 9)**

**Член 1**

Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје (АНЕКС бр. 9), (Универзитетски гласник бр. 544/2021 – пречистен текст), во дел 1: Работни места на наставен кадар.

**Член 2**

Член 6 се менува и гласи:

„Во овој Правилник се утврдени и се опишани 7 (седум) работни места на наставниот кадар и 4 (четири) работни места на друг соработнички кадар во високото образование од областа на здравството – вкупно 11 (единаесет), распоредени во следниве категории и нивоа на работни места:

**Наставен кадар**

Категорија А – наставно-научни звања, вкупен број: 56

- ниво А1 – редовен професор
- ниво А2 – вонреден професор
- ниво А3 – доцент.

Категорија А – научни звања, вкупен број: 18

- ниво А1 – научен советник
- ниво А2 – виш научен соработник
- ниво А3 – научен соработник.

Категорија В – соработнички звања, вкупен број: 23

-ниво В1 – асистент -23.

**Друг соработнички кадар во високото образование од областа на здравството**

Категорија Б – вкупен број: 16

-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен работник со високо стручно образование – виш лаборант - 8

-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен работник со високо стручно образование – стоматолошка сестра – орален хигиенолог – 7

-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен работник со високо стручно образование – дипломиран лабораториски биомедицински инженер - 1

Категорија Д – здравствени соработници во областа на здравството, вкупен број: 1

-ниво Д – самостоен стручен соработник – биолог – 1.

**Член 3**

Во IV. Табеларен приказ на работни места на наставниот кадар, по зборовите „стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог“, се додаваат зборовите: „самостоен стручен соработник – биолог“ и „дипломиран лабораториски биомедицински инженер“.

Во табелата со реден број 8, во редот со назив: шифра, шифрата ОБН 03 02 Г03 001 се брише и се заменува со шифрата: ЗДР 03 01 Б03 007, а во редот со назив: назив и/или звање на работното место се додаваат зборовите: „друг дипломиран здравствен работник со високо стручно образование“.

Во табелата со реден број 9, во редот со назив: шифра, шифрата ЗДР 03 01 Г03 009 се брише и се заменува со шифрата: ЗДР 03 01 Б03 007, а во редот со назив: назив и/или звање на работното место се додаваат зборовите: „друг дипломиран здравствен работник со високо стручно образование“.

По табелата со реден број 9, се додава нова табела со реден број 10 со следнава содржина:

Реден број	10
Шифра	ЗДР 03 01 Д03 002
Ниво	Д/Д3
Назив на работното место:	самостоен стручен соработник – биолог
Број на извршители	1
Вид на образование	биологија
Општи и посебни услови	<u>Општи услови според општите прописи за работни односи</u> <u>Посебни услови: Потребни стручни квалификации:</u> ниво на квалификации VI според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС - биологија
Работни цели:	остварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
Работни задачи и обврски:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организира стручна и техничка подготовка за вежби и испити;</li> <li>- подготвува реагенси и раствори;</li> <li>- изведува и организира лабораториски анализи, посебни анализи од областа на биохемијата и новопоставени анализи;</li> <li>- се грижи за навремено обезбедување на потребните материјали за реализација на вежбите и испитот и алармира за потреба од материјали и ситен инвентар за успешна реализација на вежбите;</li> <li>- се грижи за материјалите, опремата и инвентарот во лабораторијата или местото на реализација на практичната настава;</li> <li>- учество во реализација на научноистражувачки и апликативни задачи;</li> <li>- изведува и контролира работи при изведување на анализи со разни оптоварувања, контролира и изведува анализи на пациенти на амбулантски испитувања;</li> <li>- зема биолошки материјал од пациенти;</li> <li>- учествува во други облици на наставна работа утврдени со студиските програми;</li> <li>- се грижи за лабораториската опрема и садови и одговара за нивната исправност.</li> </ul>
Одговара пред:	раководителот на катедрата.

По табелата со реден број 10, се додава нова табела со реден број 11, со следнава содржина:

Реден број	11
Шифра	ЗДР 03 01 Б03 007
Ниво	Г/Г3
Назив на работното место:	дипломиран лабораториски биомедицински инженер
Број на извршители	1
Вид на образование	фармација
Општи и посебни услови	<u>Општи услови според општите прописи за работни односи</u> <u>Посебни услови: Потребни стручни квалификации:</u> - ниво на квалификации VI според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС; - дипломиран лабораториски биомедицински инженер

<b>Работни цели:</b>	остварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
<b>Работни задачи и обврски:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- помага во стручна и техничка подготовка за вежби и испити;</li> <li>- помага во подготовка на реагенси и раствори;</li> <li>- помага во вршење анализи од областа на медицинската биохемија, сите рутински биохемиски испитувања;</li> <li>- самостојно подготвува одделни реагенси кои му се доделени од раководителот;</li> <li>- изведува и контролира работи при изведување на анализи со разни оптоварувања, контролира и изведува анализи на пациенти на амбулантски испитувања;</li> <li>- одговорен е за правилно чување на реагенси, хемикалии и сиот материјал за изведување на анализите, за хигиената на лабораториските садови; за правилно ракување со апаратурата, редот и чистотата на работните места во лабораторијата; за испраќање на резултатите од извршените анализи;</li> <li>- се грижи за материјалите, опремата и инвентарот во лабораторијата или местото на реализација на практичната настава и за навремено обезбедување на материјали за реализација на практичната настава;</li> <li>- изведува лабораториски анализи под надзор и учествува во реализација на научноистражувачки и апликативни задачи;</li> <li>- учествува и во други облици на наставна работа утврдени со студиските програми.</li> </ul>
<b>Одговара пред:</b>	раководителот на катедрата.

Табелата со назив: Катедра за болести на уста и пародонт се менува и гласи:

Научна област	Катедра за болести на устата и пародонтот			
	Број на извршители			
	Наставно-научни звања	Научни звања	Соработнички звања (асистенти)	Друг соработнички кадар во високото образование
Орална патологија, Пародонтологија, Општа стоматологија област друго 30405 30406 30400 20416	11	1	2	Стручна стоматолошка сестра - орален хигиенолог - 1 Самостоен стручен соработник - биолог - 1 Дипломиран лабораториски биомедицински инженер - 1

Табелата со назив: Катедра за ортодонција се менува и гласи:

Научна област	Катедра за ортодонција			
Ортодонција 30403	Број на извршители			
	Наставно-научни звања	Научни звања	Соработнички звања (асистенти)	Друг соработнички кадар во високото образование
	6	3	1	Виш лаборант - 2 Стручна стоматолошка сестра - орален хигиенолог-1

Табелата со назив: Катедра за стоматолошка протетика се менува и гласи:

научна област	Катедра за стоматолошка протетика			
Протетика, општа стоматологија и област друго 30407 30400 30416	Број на извршители			
	Наставно-научни звања	Научни звања	Соработнички звања (асистенти)	Друг соработнички кадар во високото образование
	12	7	4	Виш лаборант - 6 Стручна стоматолошка сестра - орален хигиенолог - 1

**Член 4**

Овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Стоматолошки факултет –

Скопје (АНЕКС 9) (Универзитетски гласник бр. 544/2021) влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетски гласник, а ќе се објави по добиената согласност од Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

**Декан**  
**Проф. д-р Киро Ивановски, с.р.**